



Програма

за националната тркалезна маса „Справување со хомофобијата во македонскиот фудбал“, Скопје, 26 февруари 2018

29A Jablanica Street
Skopje 1050
Republic of Macedonia

+389 2 6163 908
+389 75 339 116
contact@qs.mk
www.qs.mk

Здружението за културен и медиумски активизам КВИР СКВЕР од Скопје ќе организира еднодневна панел-дискусија во Скопје на која ќе стане збор за хомофобијата во фудбалот. Националната тркалезна маса ќе собере на едно место претставници на интернационални и национални спортски организации, вклучително ФАРЕ и УЕФА, како и претставници на Владата на РМ, Собранието на РМ, НВО-и, активисти за ЛГБТ+ права, фудбалски клубови, тренери, судии, професионални спортисти и други профили.

Локација: ЕУ ИнфоЦентар, Св. Кирил и Методиј 52Б, 1000 Скопје

Обезбеден е симултан превод од англиски на македонски јазик и обратно.

Понеделник, 26 февруари 2018, 10:00-13:00

10:00-10:30 Пристигнување и регистрација

10:30-10:45 Поздравни говори

- **Чарлс Гарет**, британски амбасадор во Македонија
- **Зоран Шишковски**, раководител на Одделението за спорт, Град Скопје
- **Петар Стојковиќ**, претставник од организацијата-домаќин, Здружение за културен и медиумски активизам КВИР СКВЕР од Скопје

10:45-11:00 Воведно обраќање

- **Луис Енглфилд**, претставничка од Мрежата ФАРЕ (презентација на меѓународната иницијатива „Фудбалот против хомофобијата“)

11:00-11:30 Иницијални излагања на говорниците

- **Патрик Гасер**, шеф на одделот за фудбал и општествена одговорност при Унијата на европските фудбалски федерации (УЕФА)
- **Ангелина Иванова**, координаторка на програмата за услуги, Здружение за критички пристап кон родот и сексуалноста „Субверзивен Фронт“
- **Ирена Цветковиќ**, извршна директорка на Коалиција Маргини
- **Златко Андоновски**, лице задолжено за односи со јавност на ФФМ

- **Дарко Каевски**, директор на Агенцијата за млади и спорт
- **Ѓултен Мустафова**, државна советничка за недискриминација и човекови права при Министерството за труд и социјална политика
- **Маја Морачанин**, пратеничка во Собранието на РМ

Модератор: **Луис Енглфилд**, претставничка од Мрежата ФАРЕ

11:30-12:15 Сесија прашања и одговори

12:15-12:30 Заокружување на дискусијата и завршни обраќања

12:30-13:00 Освежување во лобито

Овој настан се реализира со финансиска поддршка од Pride Sports и Football v Homophobia во соработка со FARE Network, а со логистичка поддршка од ЕУ ИнфоЦентарот во Скопје.

